



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА КОЧАНИ

БРОЈ 8	КОЧАНИ, 31 мај 2022 ГОДИНА	ИЗЛЕГУВА ПО ПОТРЕБА
--------	----------------------------	---------------------

Врз основа на членот 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002), Градоначалникот на Општина Кочани, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на актите донесени на седницата на Советот на Општина Кочани одржана на 31.05.2022 година

I

Ги објавувам актите донесени на седницата на Советот на Општина Кочани, одржана на 31.05.2022 година, и тоа:

1.Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Кочани во областа на заштитата на животната средина во 2022 година, Бр.09-1253/1

2.Годишна Програма за работа на Локалниот младински совет на Општина Кочани (мај-декември 2022) , Бр.09-1254/1

3.Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ – Кочани, Бр.09-1248/1

4.Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници кои вршат административни работи во ЈОУ ДГ „Павлина Велјанова“ – Кочани, Бр.09-1249/1

5.Одлука за давање под закуп на делови од недвижна ствар, сопственост на Општина Кочани, Бр.09-1252/1

6.Одлука за проширување на Буџетот на Општина Кочани за 2022 година, Бр.09-1258/1

7.Заклучок за прифаќање на Информацијата за извршување на пролетната сеидба на подрачјето на општина Кочани во 2022 година, Бр.09-1247/1

8.Заклучок за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ – Кочани , Бр.09-1250/1

9.Решение за именување член на Управниот одбор на ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ – Кочани, Бр.09-1251/1

10.Решение за именување членови на Совет за заштита на потрошувачите на општина Кочани, Бр.09-1255/1

11.Решение за именување членови на Управен одбор на Јавното претпријатие за стопанисување, поставување и одржување на јавно осветлување „Светлина Ко 2022“- Кочани, Бр.09-1256/1

12.Заклучок во врска со Решение за именување членови на Управен одбор на Јавното претпријатие за стопанисување, поставување и одржување на јавно осветлување „Светлина Ко 2022“- Кочани и Решение за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување, поставување и одржување на јавно осветлување „Светлина Ко 2022“- Кочани, Бр.09-1256/2

13.Решение за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување, поставување и одржување на јавно осветлување „Светлина Ко 2022“- Кочани, Бр.09-1257/1

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр. 08-1260/1
31.05.2022 година година
Кочани

Градоначалник
на Општина Кочани
Љупчо Папазов

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 31.05.2022 година, донесе

ПРОГРАМА

за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Кочани во областа на заштитата на животната средина во 2022 година

Член 1

Во Програмата за активностите на Општина Кочани во областа на заштитата на животната средина во 2022 година (Службен гласник на Општина Кочани бр. 20/2021), се врши следната измена:

- После точка 5. се додава нова точка 6. Која гласи:
Поставување на 2 (две) автоматски мониторинг станици за следење на состојбата со амбиенталниот воздух

- Во табелата се додава нова точка 7 па табелата се менува и гласи:

	Проект	Предвидени средства од Програмата за животна средина (мкд)
	Заштита на животната средина и природа	
1	Анализи на квалитет на животна средина	300.000,00
2	Субвенционирање на домаќинствата со инвертер клими и печки на пелети	1.600.000,00
3	Субвениционирање на велосипеди	350.000,00
4	Субвенционирање на садови за отпад за домаќинствата(индивидуално домување)	300.000,00
5	Засадување на хибридни садници	500.000,00
6	План за ревегетација на Кочанска река	725.400,00
7	Набавка на 2 (две) автоматски мониторинг станици	800.000,00
	Вкупно:	4.575.400,00ден.

-Глава III. ФИНАНСИРАЊЕ се менува и гласи:

Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна вредност од 4.575.400,00ден. ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на Општина Кочани за 2022 година.

Член 2

Измената и дополнувањето на Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-1253/1
31.05.2022 година
К о ч а н и

Претседател на Советот
на Општина Кочани
Лазо Митев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.05/2022), а во врска со член 3 став 3 од Законот за младинско учество и младински политики („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.10/2020) и член 40 од Статутот на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани бр. 320/06, 10/2006, 4/2008, 6/2008, 9/2008, 7/2010, 10/2014, 5/2015 и 12/2020) и Прирачникот за локални младински совети, Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 31.05.2022 година, донесе

Годишна Програма за работа на Локалниот
младински совет
на Општина Кочани
(мај-декември 2022)

I

Младите се иницијатори и носители на општествените промени, како во државата така и на локално ниво во општина Кочани. Младите се извор на иде и иновации, потенцијал кој треба да се искористи и насочи кон социјален, економски, културен и еколошки развој на општината. Програмата на Локалниот младински совет има за цел да изгради партнерство помеѓу институциите, граѓанските здруженија и невладини организации, градоначалникот и Советот на Општина Кочани, и пред се младите лица од Кочани за поголема инклузивност, социјален дијалог и интегрираност на младите во носењето на идните политики за младите во општина Кочани.

Според Законот за младинско учество и младински политики терминот млади се однесува на сите лица на возраст од 15 до 29 години, а терминот „младинско учество“ претставува процес кој овозможува на младите учество и заедничко носење на одлуки за политиките и програмите кои директно или индиректно го обликуват животот на младите лица на национално или локално ниво.

Годишната програма е во насока на остварување на одредени тематски области дефинирани во Националната стратегија за млади на Република Северна Македонија 2016-2025, цели дефинирани на Јавната трибина за утврдување на приоритетите на младите во Кочани, Локалната стратегија на млади 2019-2023 година, прилагодени на локално ниво за потребите на младите во општина Кочани.

Тематски области на Годишната програма за работа на Локалниот младински совет

- Младинско учество и едукација на млади
- Култура
- Спорт
- Екологија

Младинско учество воспоставување на консултативен процес во донесување на одлуки за младите и активно учествуваат во општествените процеси кои се од нивни интерес. Младинското учество треба да биде клучен механизам кој ќе води до подобрување на квалитетот на животот на младите во општината, преку еднаква вклученост на жените и мажите и етничките заедници кои живеат во општината во креирањето, донесувањето и реализацијата на политиките кои се од интерес на младите. Едукација на младите преку вклучување на младите лица од општината во работилници и семинари за едукација на младото население во области кои ќе бидат од нивна корист и општо добро на заедницата.

Културата е фактор кој го поттикнува социјалниот развој кај младите, ја зголемува општествената поврзаност и ја профилира сликата на една општина. На културен план младите можат да придонесат во повеќе области вклучувајќи музика, театар, уметност, фестивали и поддршка во културни настани во општината. Тоа подразбира волонтерство во организацијата, планирање и реализирање на настани, поддршка на локална група на млади и индивидуалци кои делуваат во областа на културата.

Екологија претставува основа за здрав живот и здрава животна средина. Во годишната програма за работа акцент ќе се стави на организирање на акции за пошумување и расчистување на околината од смет. Воедно и вклученост на младите во општината во едукации за значењето на екологијата и здравата животна средина и поддршка во реализација на проекти од екологијата на еколошки граѓански здруженија и организации.

Спорт во оваа област се дефинира повремено организирање и учество во спортски активности наменети за младите и повозрасното население заради промоција на здрав живот, подобрување на физичката и менталната благосостојба на младите и насочување кон здрав начин на живот.

Акциски план за работа на Локалниот младински совет на Општина Кочани за период мај
- декември 2022

Активност	Цели	Резултати	Имплементација	Период на реализација	Буџет на млади
Тема 1: Младинско учество	Вклучување на младите во активности поврзани со младински активизам во општината	Учество во активности и настани поврзани со младите	Општина Кочани, ЛМС, Грѓански здруженија, училишта и млади лица од општината	Мај-декември 2022 Континуиран и по потреба	
Тема 1: Работилни за родова сензибилност	Запознавање на младите со родова сензибилност и еднакво учество на жените и мажите		ЛМС, Комисија за еднакви можности на жените и мажите	Мај 2022	
Тема 1: Обуки за Прва помош	Запознавање на младите со Првата помош како животоспасувачка техника	Обучени млади лица со основни техники за пружање на ПП	ЛМС, училишта од Кочани, ОО на Црвен крст – Кочани	Мај 2022	
Тема 1: Работилници за ментално здравје	Важноста на менталното здравје кај младите и техники за справување со стрес, вознемиреност...	Едуцирани млади лица преку работилни за ментално здравје	ЛМС, училишта од Кочани, ОО на Црвен крст – Кочани	Септември 2022	
Тема 1: Работилница за болести на зависности	Работилница за запознавање со болести на зависности (дрога, алкохол, цигари)	Подигање на свеста за штетноста на пороците	ЛМС, училишта од Кочани, МВР	Октомври 2022	
Тема 2 Култура	Вклучување на младите во културниот живот на Кочани	Учество во манифестации организирање	Општина Кочани, ЛМС, здруженија и организации	мај-декември 2022 Континуиран и по потреба	

		на културни настани			
Тема 2: Драмски аматерски фестивал	Поддршка во реализација на ДАФ	Учество во фестивалската организација	ЛМС и млади од Кочани	Мај 2022	
Организирање на уличен фестивал за Денот на младите	Учество на локални бендови, анимирање на млади лица	Реализација на фестивалот	Општина Кочани, ЛМС	Август 2022	
Тема 3: Екологија	Еколошка активност на младите	Вклучување на младите во еко-активности	Општина Кочани, ЛМС, училишта и еколошки организации	Мај – декември 2022 Континуирано/по потреба	
Акција за чистење на околината	Расчистување на месноста „Бавчалук“	Чиста и здрава животна средина	ЛМС, училишта и еколошки организации/млади	Јуни 2022	
Есенска акција за пошумување	Есенско засадување на дрвца	Засадени 400 садници дрвца од најразличен вид	Општина Кочани, ЛМС, училишта и еколошки организации/млади	Октомври/ноември 2022	
Тема 4: Спорт	Вклучување и организирање на спортски настани	Учество и поддршка на спортски активности	ЛМС, млади лица	Мај-декември Континуирано / по потреба	

Начин на финансирање

Според Законот за младинско учество и младински политики од Буџетот на Општина Кочани треба да се издвојуваат средства од 0,1% на годишно ниво.

Финансиските средства за реализација на Годишната програма за работа на ЛМС за 2022 година се обезбедени од Буџетот на Општина Кочани за 2022 година во износ од 100.000,00 денари со можност и за други изворни на финансирање.

Извршител на програмата

Задолжен за извршување на активностите предвидени во оваа Програма е Локалниот младински совет, во соработка со Општина Кочани и службеникот за млади во Општина Кочани.

Локалниот младински совет во соработка со службеникот за млади во Општина Кочани на годишно ниво изработуваат извештај за работа на ЛМС и реализација на предвидените активности во програмата.

II

Годишната програма за работа на ЛМС – Кочани влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кочани.“

Бр.09-1254/1

31.05.2022 година

К о ч а н и

Претседател на Советот
на Општина Кочани
Лазо Митев

Врз основа на членот 166-з, од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/1 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19, 146/1, 275/19, 88/2020, 311/2020 и 294/2021), Советот на Општина Кочани, на седницата одржана на 31.05.2022 година, донесе

О Д Л У К А

за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ – Кочани

Член 1

Вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ – Кочани за периодот од 01.01.2022 година до 31.12.2022 година, изнесува 81,6 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-1248/1

31.05.2022 година

К о ч а н и

Претседател на Советот
на Општина Кочани
Лазо Митев

Врз основа на членот 88, став 3 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016, 11/2018, 275/2019, 14/2020, 112/2020 и 215/2021), Советот на Општина Кочани, на седницата одржана на 31.05.2022 година, донесе

О Д Л У К А

за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници кои вршат административни работи во ЈОУ ДГ „Павлина Велјанова“ – Кочани

Член 1

Вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници кои вршат административни работи во ЈОУ ДГ „Павлина Велјанова“ – Кочани за периодот од 01.01.2022 година до 31.12.2022 година, изнесува 81,6 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-1249/1

31.05.2022 година

К о ч а н и

Претседател на Советот
на Општина Кочани
Лазо Митев

Врз основа на членот 36, став 1, точка 10 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и членот 3 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.78/2015, 106/2015, 153/2015, 190/2016, 21/2018, 101/2019 и 275/2019) Советот на Општина Кочани, на седницата одржана на 31.05.2022 година, донесе

О Д Л У К А

за давање под закуп на делови од недвижна
ствар, сопственост на Општина Кочани

Бр.09-1252/1
31.05.2022 година
К о ч а н и

Член 1

Претседател на Советот
на Општина Кочани
Лазо Митев

Да се даде под закуп за период од 10
(десет) години, следниот дел од недвижна ствар,
сопственост на Општина Кочани:

- Дел од недвижна ствар на КП бр.15011,
Гробишта, зграда/објект 1, намена на зграда:
Д4-3, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел /
заеднички дел од зграда ДПД, запишана во
Имотен лист бр.13185 КО Кочани, со вкупна
површина од 415м2, од која површина предмет
на закуп е само дел од објектот – просторија 2 со
површина од 46.30 м2.

Од стварта која се дава под закуп наведена во
ставот 2 на овој член не е предмет на закуп делот
од недвижната ствар со корисна површина од
102 м2 кој дел од недвижната ствар со Договор
за давање под закуп на делови од недвижна
ствар сопственост на Општина Кочани наш
бр.28-406/27 од 18.04.2018 година солемнизиран
кај нотар Владимир Иванов од Кочани под ОДУ
бр.322/18 од 20.04.2018 година е даден под закуп
на Друштво за угостителство ЛЕЗЕТТ ВАНЧО
ДООЕЛ увоз-извоз Кочани.

Член 2

Составен дел на оваа одлука е:

– Скица на премерување на внатрешната
површина на зградата посебен дел од зградата
и друг објект за КП бр.15011, запишана во ИЛ
13185, КО Кочани за делот на недвижната ствар,
описана во ставот 2 во членот 1 на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Кочани“.

ДПН ГЕОКАРТА ДОО
ул. „Д. Влахов“, бр.20 Кочани
E-mail: geokarta@tko.mk

К. Општина Кочани

С К И Ц А

НА ПРЕМЕРУВАЊЕ НА ВНАТРЕШНАТА ПОВРШИНА НА ЗГРАДАТА
ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД ЗГРАДАТА И ДРУГ ОБЈЕКТ

Број на имотен лист 13185

ЕМБЕЛЕМС		Име и презиме/каква и адреса		Дел на н
		ОПШТИНА КОЧАНИ		1/1
		ул. „Раде Кратовче“, бр.1 Кочани		
Број на катастарска парцела		150111		Власт
Бр. на зграда во парцела		1		Кат
Намена на зградата и друг објект		Д4-4		Број на посебниот дел од зграда
Адреса на зградата		м.в. „Гробишта“		Намена на посебниот дел од зграда
				ДПД

згр 1 / приз

Пресметување на вкупната внатрешна површина според правен основ		Вкупна површина во м2	
Број на просторниста	Должина	Ширина	Површина м2
1	13.29	3.70	49.17
2	6.90	6.71	46.30
3	3.92	2.69	10.54
4	5.70	1.51	8.61
5	5.70	4.71	26.85
6	5.70	4.70	26.79
7	5.70	1.51	8.61
8	6.92	3.71	25.67
9	6.91	2.72	18.80
10	3.91	1.17	4.57
11	1.68	1.40	2.35
12	1.40	1.00	1.40
13	1.40	1.00	1.40
14	21.71	2.68	58.18
15	5.69	4.39	24.98
16	3.97	2.68	10.68
17	3.99	2.72	10.85
18	2.71	2.71	7.34
19	8.72	6.71	58.61
20	2.71	2.18	5.91
21	1.50	1.00	1.50
22	1.50	1.00	1.50
23	1.50	1.00	1.50
24	1.21	1.10	1.33
25	1.89	1.10	2.08
26			415.42
27			
28			
29			
30			
Вкупно			415.41



Врз основа на член 36 став 1 од Законот за Локална самоуправа(Сл.весник на РМ 5/2002) и член 34 став 4 од Законот за буџети(Сл.весник на РМ 64/2005,4/2008,103/08,156/09,95/110,180/11,171/12,192/15 и 167/16),Советот на Општина Кочани на 12-та седница одржана на ден 31.05.2022 година донесе:

ОДЛУКА

За проширување на Буџетот на Општина Кочани за 2022 година

Член 1

Со оваа одлука се врши проширување и измена на распоред на средствата на буџетот на Општина Кочани за 2022 година ,на следниот начин:

Потпрограма	
Потставка	САМОФИН. ДОТАЦИИ. ДОНАЦИИ КРЕДИТИ

Се зголемуваат приходите на следните потставки:

A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА

742114 Приходи од европската унија	0	0	2.250.000	0
------------------------------------	---	---	-----------	---

и се распределуваат на следните расходни потставки:

N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

420120	Патување во земјата	20.000
420210	Патување во странство(дневница)	150.000
420220	Патување во странство(пат.расходи)	330.000
420230	Патување во странство(сместување)	440.000
420240	Патување во странство(споредни расходи)	108.000
423110	Канцелариски материјали	70.000
423310	Униформи	60.000
423620	Училишни материјали	40.000
423990	Други материјали	120.000
425230	Примарна здравствена заштита	20.000
425490	Други здравствени услуги	10.000
425920	Услуги за копирање и печатење и издавање	60.000
425990	Други договорни услуги	104.000
426210	Расходи за репрезентација	100.000
426310	Семинари и конференции	52.000
426990	Други оперативни расходи	60.000
464990	Други трансфери	225.000

480190	Купување на друга опрема	281.000
--------	--------------------------	---------

2.250.000**Член 2**

Одлуката влегува во сила од денот на објавување во Службен гласник на Општина Кочани и станува составен дел на Буџетот на Општината за 2022 година.

Бр.09-1258/1
31.05.2022 година
К о ч а н и

Претседател на Советот
на Општина Кочани
Лазо Митев

Врз основа на членот 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 31.05.2022 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за прифаќање на Информацијата за извршување на пролетната сеидба на подрачјето на општина Кочани во 2022 година

I

Се прифаќа Информацијата за извршување на пролетната сеидба на подрачјето на општина Кочани во 2022 година.

II

Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-1247/1
31.05.2022 година
К о ч а н и

Претседател на Советот
на Општина Кочани
Лазо Митев

Врз основа на членот 116, став 1, алинеја 8 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/1 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19, 146/1, 275/19, 88/2020, 311/2020 и 294/2021), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 31.05.2022 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ – Кочани

I

Се дава согласност на Правилникот за внатрешна организација на ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ – Кочани, бр.0101-186/2 од 05.07.2021 година.

II

Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-1250/1
31.05.2022 година
К о ч а н и

Претседател на Советот
на Општина Кочани
Лазо Митев

Врз основа на членот 114 став 18 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр. 23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 25/2015, 150/2015, 192/2015, 27/2016, 163/2017, 21/2018,

198/2018, 104/2019, 146/2019, 275/2019, 88/2020, 311/2020 И 294/2021), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 31.05.2022 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за именување член на Управниот одбор на ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ – Кочани

I

Иван Наков-предлог од Министерството за труд и социјална политика, се именува за член на Управниот одбор на ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ – Кочани

II

Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-1251/1
31.05.2022 година
К о ч а н и

Претседател на Советот
на Општина Кочани
Лазо Митев

Врз основа на членот 126 став 1,2 и 3 од Законот за заштита на потрошувачите („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр. 38/2004; 77/2007; 103/2008; 24/2011; 164/2013; 97/2015; 152/2015 И 140/2018), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 31.05.2022 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за именување членови на Совет за заштита на потрошувачите на општина Кочани

I

За членови на Советот за заштита на потрошувачите на општина Кочани, се именуваат:

1. Виолета Зашева- Организација на потрошувачите на општина Кочани,
2. Ница Цекова- Организација на потрошувачите на општина Кочани,
3. Весна Кузмановска – Министерство за економија- Државен пазарен инспектор
4. Драганчо Ѓорѓиев - Министерство за економија- Државен пазарен инспекторат
5. Билјана Стоилова - вработена во КЈП „Водовод“ - Кочани
6. Ивица Лазаров - Член на Советот на Општина Кочани
7. Кристина Атанасова Арсова - Член на Советот на Општина Кочани
8. Иван Јанев - Член на Локален младински совет на општина Кочани и
9. Јани Михајлов - Член на Локален младински совет на општина Кочани

II

Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-1255/1
31.05.2022 година
К о ч а н и

Претседател на Советот
на Општина Кочани
Лазо Митев

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 38/1996; 9/1997; 6/2002; 19/2002; 40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009; 97/2010; 6/2012; 119/2013; 41/2014; 138/2014; 25/2015; 61/2015; 39/2016; 64/2018; 35/2019; 275/2019; 82/2020 И 89/2022) И членот 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 31.05.2022 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за именување членови на Управен одбор на Јавното претпријатие за стопанисување, поставување и одржување на јавно осветлување „Светлина Ко 2022“ - Кочани

I

За членови на Управен одбор на Јавното претпријатие за стопанисување, поставување и одржување на јавно осветлување „Светлина Ко 2022“ - Кочани се именуваат:

1. Слаѓанка Ханџиска Попова- ВСС- електроинженер
2. Благица Темелкова- ВСС- Дипл. правник
3. Тоше Младенов- ВСС- Дипл. правник
4. Спасо Георгиев- ВСС- машински инженер
5. Сашко Иванов- ВСС- Дипл. Машински инженер

II

Решението влегува во сила со денот на денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-1256/1
31.05.2022 година
К о ч а н и

Претседател на Советот
на Општина Кочани
Лазо Митев

Врз основа на членот 36 став 1 точка 15

од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 31.05.2022 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

во врска со Решение за именување членови на Управен одбор на Јавното претпријатие за стопанисување, поставување и одржување на јавно осветлување „Светлина Ко 2022“- Кочани и Решение за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување, поставување и одржување на јавно осветлување „Светлина Ко 2022“- Кочани

I

1. Советот на Општина Кочани бара членовите на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување, поставување и одржување на јавно осветлување „Светлина Ко 2022“- Кочани и на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување, поставување и одржување на јавно осветлување „Светлина Ко 2022“- Кочани, функцијата да ја извршуваат волонтерски, односно бесплатно.

2. Општина Кочани да изготви план за поставување фотоволтаици на јавните служби кои ги има основано.

II

Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-1256/2

31.05.2022 година

К о ч а н и

Претседател на Советот
на Општина Кочани
Лазо Митев

Врз основа на член 26 став 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 38/1996; 9/1997; 6/2002; 19/2002; 40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009; 97/2010; 6/2012; 119/2013; 41/2014; 138/2014; 25/2015; 61/2015; 39/2016; 64/2018; 35/2019; 275/2019; 82/2020 И 89/2022), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 31.05.2022 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување, поставување и одржување на јавно осветлување „Светлина Ко 2022“- Кочани

I

За членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување, поставување и одржување на јавно осветлување „Светлина Ко 2022“- Кочани се именуваат:

1. Розета Иванова Стојановска- ВСС- економски
2. Иван Горгиев - ВСС- информатика
3. Маја Цебова- ВСС- Дипл. правник

II

Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-1257/1

31.05.2022 година

К о ч а н и

Претседател на Советот
на Општина Кочани
Лазо Митев

СОДРЖИНА

1.Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Кочани во областа на заштитата на животната средина во 2022 година, Бр.09-1253/1

стр.3

2.Годишна Програма за работа на Локалниот младински совет на Општина Кочани (мај-декември 2022) , Бр.09-1254/1

стр.4

3.Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ – Кочани, Бр.09-1248/1

стр.8

4.Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници кои вршат административни работи во ЈОУ ДГ „Павлина Велјанова“ – Кочани, Бр.09-1249/1

стр.8

5.Одлука за давање под закуп на делови од недвижна ствар, сопственост на Општина Кочани, Бр.09-1252/1

стр.8

6.Одлука за проширување на Буџетот на Општина Кочани за 2022 година, Бр.09-1258/1

стр.11

7.Заклучок за прифаќање на Информацијата за извршување на пролетната сеидба на подрачјето на општина Кочани во 2022 година, Бр.09-1247/1

стр.12

8.Заклучок за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ – Кочани , Бр.09-1250/1

стр.13

9.Решение за именување член на Управниот одбор на ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ – Кочани, Бр.09-1251/1

стр.13

10.Решение за именување членови на Совет за заштита на потрошувачите на општина Кочани, Бр.09-1255/1

стр.13

11.Решение за именување членови на Управен одбор на Јавното претпријатие за стопанисување, поставување и одржување на јавно осветлување „Светлина Ко 2022“- Кочани, Бр.09-1256/1

стр.14

12.Заклучок во врска со Решение за именување членови на Управен одбор на Јавното претпријатие за стопанисување, поставување и одржување на јавно осветлување „Светлина Ко 2022“- Кочани и Решение за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување, поставување и одржување на јавно осветлување „Светлина Ко 2022“- Кочани, Бр.09-1256/2

стр.15

13.Решение за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување, поставување и одржување на јавно осветлување „Светлина Ко 2022“- Кочани, Бр.09-1257/1

стр.15